



Општина Валандово
Република Северна Македонија

До

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

**Одделение за урбанизам, комунални дејности
и заштита на животната средина**

Б А Р А Њ Е

за одобрение за отстранување на објект

Од _____ со адреса
(име и презиме на физичко или назив на правното лице)

ул. _____ бр. _____ од _____
(адреса на физичкото или правното лице) (место на живеење или седиште)

за одобрување на отстранување на објект _____

_____ .
(градбата)
на ул. _____ бр. _____ во _____ на КП бр _____
(адреса на локацијата за градење)

во КО _____, М.В. _____.

Лице за контакт / полномошник _____ на
тел. _____ (за полномошник-полномошно во прилог)

Со барањето приложувам:

1. Проект за отстранување на објект со технички број _____
изработен од _____
2. Доказ за сопственост на објектот
3. Доказ за извршена уплата на административна такса за издавање на
одобрение за градење во износ од 300 денари согласно со Законот за
административни такси

Дата:

_____ година

Барател:
